



ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА

ТРАНСФОРМАТИВНАТА МОЌ НА СОЦИЈАЛНИТЕ РАБОТНИЧКИ

7 март 2025, 10:30 – 12:00 часот

Центар за социјални претпријатија на МСПДМ
(позади Спомен куќата на Мајка Тереза)



АГЕНДА

10:30 – 11:00	Пристигнување на учесниците
11:00 – 11:05	Отворање на настанот проф. д-р Наташа Станојковска Трајковска, модераторка
11:05 – 11:15	Воведни обраќања Фатмир Лимани, министер за социјална политика, демографија и млади Весна Ивановиќ-Кастаред, раководителка на UN Women,
11:15 – 11:40	Панел-дискусија Панелистки: проф. д-р Софија Арнаудова, проф. на Филозофски факултет, Институт за социјална работа и социјална политика Хамза Амети, директор на МЦСР Скопје Рози Влаховиќ, директорка на ЈУ Детски Дом 11 Октомври Виолета М. Палиќ, директорка на Јавната установа за згрижување на деца со воспитно-социјални проблеми 25 мај Далиборка Златева, претседателка на Здружение на лица со церебрална парализа и други попречености
11:40 – 12:00	Отворена дискусија (прашања, коментари, искуства, идеи за подобрување)